



ДЕЛОВНИ ТЕНДЕНЦИИ - BUSINESS TENDENCY

СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јули 2021 година

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јули 2021 година е намален за 0.1 процентен поен во однос на јуни 2021 година и изнесува 14.9, а во однос на јули 2020 година е зголемен за 2.6 процентни поени.

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јули 2021, во однос на јуни 2021 година, е понеповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се понеповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи се непроменети.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во јули 2021 година е понеповолна во однос на претходниот месец, а поповолна во однос на јули 2020 година. Се очекува бројот на вработените да се намали.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во јули 2021 година изнесува 70.7 % од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недоволната странска побарувачка со 20.7 %, неизвесното економско опкружување со 15.5 %, недостигот на квалификувана работна сила со 16.7 % и недоволната домашна побарувачка со 13.3 %.

Business tendencies in manufacturing industry in July 2021

The managers of the business entities assessed that the confidence indicator in manufacturing industry in July 2021, standing at 14.9, is 0.1 percentage points lower compared to June 2021 and 2.6 percentage points higher compared to July 2020.


The situation with the current volume of production orders in July 2021 is less favourable compared to the previous month, the expectations for the production volume for the next three months are also less favourable, while the stocks of finished goods have remained unchanged.

The estimation of the economic situation is less satisfactory compared to the previous month, but more satisfactory compared to July 2020. The number of employees is expected to decrease.


The average capacity utilization level of the business entities in July 2021 decreased to 70.7% of normal utilization.

The factors that had the greatest influence on limiting the production volume in July 2021 were: insufficient foreign demand with 20.7%, uncertainty of the economic environment with 15.5%, shortage of skilled labour with 16.7%, and insufficient domestic demand with 13.3%.


Г-01: Индикатор на доверба во преработувачката индустрија, јули 2021 година
G-01: Confidence indicator in manufacturing industry, July 2021




Г-02: Оценка за сегашната економска состојба на деловните субјекти и очекувања за бројот на вработените
G-02: Current business situation and expectations for the number of employees



Г-03: Просечно искористување на капацитетите на деловните субјекти (во %)
G-03: Average level of capacity utilization of the business entities (in %)



Г-04: Ограничувачки фактори за зголемување на производството во %
G-04: Limitation factors for increasing the production (in %)



Подетални информации може да најдете на веб-страницата на Државниот завод за статистика.
Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.

Издавач: Државен завод за статистика
Скопје, „Даме Груев“ 4, Факс: 02 3111 336
Подготвила: Тања Трајковска
Publisher: State Statistical Office
Skopje, Dame Gruev 4, Fax: +389 2 3111 336
Prepared by: Tanja Trajkovska

Кориснички барања
Телефон: 02 3295 741
Ел.пошта: info@stat.gov.mk
User requests
Tel: +389 2 3295 741
E-mail: info@stat.gov.mk

Прашања и информации
Телефон: 02 3295 666
Ел.пошта: press@stat.gov.mk
Enquiries and information
Tel: +389 2 3295 666
E-mail: press@stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот
When using data, please state the source